



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 25 ноември 1996
Скопје
Број 63

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1164.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО БУКУРЕШТ

Член 1

Република Македонија отвора Дипломатско-конзуларно претставништво во Романија во ранг на Амбасада, со седиште во Букурешт.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3119/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1165.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА СО СЕДИШТЕ ВО КИЕВ

Член 1

Република Македонија отвора Дипломатско-конзуларно претставништво во Украина во ранг на Амбасада, со седиште во Киев.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3120/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1166.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СО СЕДИШТЕ ВО САРАЕВО

Член 1

Република Македонија отвора Дипломатско-конзуларно претставништво во Босна и Херцеговина во ранг на Амбасада, со седиште во Сараево.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3118/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1167.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), член 85 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 20/95 – пречистен текст), а во врска со Националната програма за сузбивање на злоупотреба на дрогата и недозволената трговија со дрога („Службен весник на РМ“ бр. 35/96), Владата донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ- НОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИ- СИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГА

1. За претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволеното производство, трговија и злоупотреба на дрога се определуваат:

- а) за претседател:
 - д-р Иван Тулевски, психијатар
- б) за членови:
 - Драган Тумановски, потсекретар, Министерство за правда
 - д-р Зоран Сулејманов, помошник, Министерство за правда
 - д-р Михаил Левенски, помошник, Министерство за здравство

– м-р Ненад Поповски, помошник на министерот за медицинско снабдување, Министерство за здравство

– Диме Гурев, потсекретар, Министерство за внатрешни работи

– Трпе Стојановски, началник на управа, Министерство за внатрешни работи

– Ѓулумсере Касапи, самостоен советник, Министерство за образование и физичка култура

– Николина Пепељугоска, самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија, Министерство за образование и физичка култура

– Боге Чадиновски, советник на министерот, Министерство за труд и социјална политика

– Гордана Николовска, стручен соработник во Заводот за унапредување на социјални дејности, Министерство за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2544/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1168.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-1, ДЕЛНИЦА СКОПЈЕ – КУМАНОВО, СТАЦИОНАЖА НА КМ. 1002+673-ЛЕВО, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај Магистралниот пат М-1, делница Скопје – Куманово, стационаж на км. 1002+673-лево, на КП број 220/3 и 1196/3, КО Делјадровци во м.в. „Пуковско“, со вкупна површина од 9.425 квадратни метри, на подрачјето на општината Гази Баба – Скопје, чиј инвеститор ќе биде Македонската православна црква – Епархија Полошко-Кумановска од Скопје, и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Со потпишувањето на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за определување на услови за градба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај магистралниот пат М-1, делница Скопје – Куманово, стационаж на км. 1002+673-лево, донесена од Владата на Република Македонија на 11.09.1996 година под бр. 23-2436/1.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2998/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1169.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СВЕКИ ВО ФУНКЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ЕПАРХИЈА ПОВАРДАРСКА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на погон за производство на свеки во функција на Македонската православна црква – Епархија Повардарска, на КП бр. 365, КО Велес, во м.в. „Петрова Чешма“, со вкупна површина од 250 метри квадратни, на подрачјето на општината Велес, чиј инвеститор ќе биде Тоцинов Ристо од Велес – свештеник при МПЦ и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2997/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1170.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 21/96, 32/96, 42/96, 58/96 и 60/96), во точката 2 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Неискористениот вредносен контингент за резервни делови, од првото полугодие се пренесува во второто полугодие“.

Во истата точка ставот 3 станува став 4.

2. Во точка 5 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:

„– 40.000 тони шеќерна репа“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2894/2
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1171.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна и воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8529		Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:	
8529 10		Антени и антенски рефлектори од сите видови: делови погодни за употреба со нив:	
8529 10 70 00		--- Филтери и скретници за антени а) филтери и скретници за антени TELEWAPE Тип T-1530 (118-140 Mhz)	5 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3076/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1172.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за	
------	--	---	--

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703 22		превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван комби. итн) и автомобили за трки: -- Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см ³ до 1500 см ³ : --- Нови: ---- Патнички автомобили составени: 8703 22 10 19 ----- Други а) патнички автомобили со зафатнина на моторот од 100 см ³ до 1300 см ³	18 парчиња
---------	--	--	------------

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3088/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1173.

Врз основа на член 27 став 7 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

9022		Рендген – апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген – зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столови и слично, за испитување или лекување:	
------	--	---	--

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

9031	9022 19 00 00	-- За друга употреба а) рејдгени Hiscap 7555 A/V/MAT/02/OS 2 парчиња б) рејдгени Hiscap 9075 – 35TS TV/MAT/02/OS 2 парчиња	
		Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, неспомнати нигу опфатени на друго место во оваа глава: проектори на профили: – Други инструменти, апарати и машини:	
	9031 80	– Друго	
	9031 80 39 00	---- Друго а) метални детектори Type PMD 2 2 парчиња	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3080/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1174.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна и воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8525	8525 20	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфска, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери со можност за задржување на слика и други видео камера, рекордери:	
	8525 20 99 00	---- Друго а) Предавател со вграден приемник; Модел: KY 196A BENEDIX/KING – серија Silver Grown 2 парчиња	

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8544	8529	Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:	
	8529 10	– Антени и антенски рефлектори од сите видови: делови погодни за употреба со нив:	
	8529 10 39 00	---- Друго а) Фиксна радијална антена за 112 – 137 MHz; CXL – 3-2 C 2 парчиња	
	8529 90 8529 90 70 00	– Друго – – – – – електронски склопки а) Модул за снимање на TX i Rx сигнали на аналоген рекорден РАЦАЛ ИЦР 64; Модел: Mi – V2 modul 6 парчиња	
8544 20 00 00		Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	
		– Коаксијални кабли и други коаксијални електрични спроводници а) Сет кабли и конектори; Модел: PG 213 – коаксијален кабел 2x25 метри	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-3079/1
19 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1175.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ број 8/92 и 30/95), министерот за одбрана донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за знаците за тревожење („Сл. весник на РМ“ број 52/92 и 58/92) во членот 1 по зборот „опасност“ се додаваат зборовите „во воена или вонредна состојба, како“.

Член 2

Во членот 2 став 1 точката а) се менува и гласи:
„а) Воздушна опасност;“

По точката б) се брише сврзникот „и“ и се додава нова точка в) која гласи:

„в) Опасност од елементарни непогоди; и“
Точката в) станува точка г).

Член 3

Во членот 3 став 1 во точката а), зборот „општа“ се заменува со зборот „воздушна“, а по зборот „секунди“ точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите „и означува претстојна опасност од напад од воздух (авионски напад, ракетирање, гранатирање и сл.);“.

Во точката б) по заградата, точката и запирката се бришат и по сврзникот „и“ се додаваат зборовите „означува претстојна опасност од употребени нуклеарни, хемиски и биолошки средства“.

По точката б) се додава нова точка в), која гласи: „в) Сигналот, односно знакот за опасност од елементарни непогоди се емитира со едноличен и завивачки тон во траење од 60 секунди (еден едноличен тон во траење од 20 секунди, еден завивачки тон во траење од 20 секунди и уште еден едноличен тон во траење од 20 секунди) и означува претстојна опасност од поплави, рушење на брани, лавини, терени што се лизгаат, несреќи во рудници и производствени погони, пожари од поголеми размери и сл.; и“.

Точката в) станува точка г) во која што по зборот „секунди“ точката се брише и се додаваат зборовите „и означува престанување на сите видови на опасност“.

Член 4

Во членот 4 став 1 зборовите „два дена пред денот определен за проверување на системите за тревожење“, се заменуваат со зборовите „со редовно проверување на системите за тревожење во мир.“.

Член 5

Во членот 5 зборовите „мир, војна и во други вонредни околности.“ се заменуваат со зборовите „воена или вонредна состојба.“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За секое проверување граѓаните се известуваат преку радиото, телевизијата и печатот најмалку два дена пред вклучувањето на сирените за тревожење“.

Член 6

Во графичкиот приказ на сигналите за тревожење, под а) зборовите „ОПШТА ОПАСНОСТ“ се заменуваат со зборовите „ВОЗДУШНА ОПАСНОСТ“; по графичкиот приказ под б) се додава нов графички приказ в) и се прикажува на следниот начин:

$20 \pm 2S$	$20 \pm 2S$	$20 \pm 2S$
	$60 \pm 2S$	

в) „ОПАСНОСТ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ“

Графичкиот приказ под в) станува графички приказ под г).

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2825/4
14 ноември 1996 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Благој Хавциски, с.р.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување на опрема без плаќање царина донесено од Владата на Република Македонија под бр. 23-2835/1 од 28.10.1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 60/96), направена е грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

Во точката 1, колона 4 наместо бројот „3“, треба да стои бројот „35“.

Бр. 23-2835/1
15 ноември 1996 година
Скопје

Влада на Република
Македонија

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 3440/96, го запиша во судскиот регистар, за зголемувањето на удели и пристапување на нови членови, со регистарска влошка бр. 1-18579.

Претпријатие за собирање и примарна преработка на отпадоци „ПИМ-СУРОВИНА“, извоз-увоз П.О. Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бб.

Друштво со ограничена одговорност.

Зголемување на уделот на лицето Петар Иваноски за 8.658 ДМ и пристапување на нови членови: Недески, Блаже, Деспотовска Павлина, Најдовски Стеван, Караљоски Тоде и Трајкоски Нове во Претпријатието за собирање и примарна преработка на отпадоци, Друштво со ограничена одговорност „ПИМ-СУРОВИНА“ – извоз-увоз П.О. Прилеп.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 3440/96

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2442/96 на регистарска влошка бр. 1-63217-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „ИНТЕР ЕКС-ПОРТ 95“ увоз-извоз д.о.о. бул. „Октомвриска Револуција“ бр. 10/1-12, Скопје.

Се брише Станко Здравков, а се запишува Вера Ѓуриќ, дирсктор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2442/96. (7653)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1575/96 на регистарска влошка бр. 1-27759-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма на Претпријатието за услуги, трговија и увоз-извоз „ПРЕМИЕР“ д.о.о. ул. „Шидска“ 20/3-17, Скопје, во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „ПРЕМИЕР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Шидска“ 20/3-17, Скопје.

Од Основниот Суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1575/96. (7654)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 123/96 на регистарска влошка бр. 1-217-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на скопски саем – Акционерско друштво во мешовита сопственост п.о. ул. „Беласица“ б.б. Скопје.

Се брише Томислав Андреевски, Јован Јовановски, а се запишуваат Томислав Андреевски, Јован Јовановски, Слободанка Гацовска и Димитар Петков.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 123/96. (7655)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1463/96, на регистарска влошка, бр. 1-68198-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „ИМПРЕГНАЛ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Првوماјска“ бб барака 10, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.06.1996 год. а основач е Ивановски Александар.

Дејности: 012142, 012201, 012203, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми и физички лица, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, посредување.

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските одговара со сите свои средства. Директор Ивановски Александар без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1463/96. (8067)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2540/96, на регистарска влошка, бр. 1-21470-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало и производство „БЕМИКО“ ц.о. експорт-импорт ул. „29 Ноември“ Скопје.

Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија на големо и мало и производство „БЕМИКО“ ц.о. експорт-импорт ул. „Бапчор“ бб, пазар Автокоманда лок. 207 и 208 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2540/96. (8068)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2539/96, на регистарската влошка, бр. 1-67309-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Приватната здравствена организација-аптека „АН ХАК“ ул. „Бапчор“ бб, пазар „Автокоманда“ локал бр. 207 и 208, ц.о. Скопје.

Се брише Мимоза Тодоровска се запишува.

Сузана Костадинова како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2539/96. (8069)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2951/96, на регистарска влошка, бр. 1-22082-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство промет и посредување „ТРУДБЕНИК-ПРОМ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 5-1/69, Скопје.

Се брише Горан Георгиевски, се запишува Ацо Георгиевски – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2951/96. (8070)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3001/96, на регистарска влошка, бр. 1-45635-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште проширување на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало угостителство и туризам и производство „ВИЛ-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Аугуст Цесарец“ бр. 3/3-4, Скопје.

Досегашното седиште на претпријатието се менува и ќе гласи.

Претпријатие за трговија на големо и мало угостителство и туризам и производство „ВИЛ-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 110404, 070131.

Се брише Донеvски Ламбро, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Слободан Јованов, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3001/96. (8071)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2681/96, на регистарска влошка, бр. 1-62480-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, промет и услуги „ТРГОГРАФИКА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Вич“ бр. 16/4-13, Скопје.

Во претпријатието е извршена следната промена: Истапува Наташа Велковска од 25.09.1996 год. а пристапува Цветанка Велковска.

Се запишува Цветанка Велковска – директор, овластена за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2681/96. (8072)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2964/96, на регистарска влошка, бр. 1-5307-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промената на лице на Електромонтажно инсталатерско прометно претпријатие „ИСКРА-УНИВЕРЗАЛ“ ц.о. увоз-извоз с. Радишани, Скопје.

На ден 8.10.1996 год. во претпријатието пристапил, Игор Стајковски а на истиот ден истапил Стајковски Чедомир.

Се брише Стајковски Чедомир, директор, а се запишува Игор Стајковски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2964/96. (8073)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2224/96 на регистарска влошка бр. 1-58286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, угостителство и туризам, услуги, трговија на големо и мало и надворешен промет увоз извоз „НАЧО-М“ ц.о. ул. „Трифун Хаџи Јасмин“ бр. 7/6-5, Скопје.

Се врши проширување на дејноста на претпријатието за следните дејности: 110903, 110109, 110904, 110905, 110909, 01242, 012421, 012429, 01112, 011121, 011129, 01121, 0112111, 011212, 011219, 011390999, 0130, 013010, 013022, 013023, 013030, 013050, 013060.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2224/96. (7781)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2598/96, на регистарска влошка бр.1-48904-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач, назив, седиште и директор на Претпријатието за промет и услуги „КРИСТИНА СТИЛ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Фуштанска“ бр. 45-6, Скопје.

Пристапува основачот Весна Јаневска, а истапува Јанко Наумов.

Се брише Јанко Наумов, се запишува Весна Јаневска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2598/96. (7782)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2274/96 на регистарска влошка бр. 1-26168-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, транспорт и туризам „СПИН“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 85 а, Скопје.

Се брише Гоце Аврамовски се запишува
Ленчевски Новче како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.
2274/96. (7783)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението
Срег. бр. 2036/96, на регистарска влошка бр.1-68150-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец
поединец на Даниела Драган Даневска „ТП – ДЕНИВ“
бул. „Јане Сандански“ бр. 77/3-6, Скопје.

Основач: Даниела Даневска од Скопје.

Управник и застапник на надворешно трговскиот
промет е Даниела Даневска со неограничено овласту-
вање и потполна одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2036/
96. (7784)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението
Срег. бр. 2533/96, на регистарска влошка бр. 1-13959-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на
основач на Претпријатието за трговија на големо и
мало „ПРОСВЕТА КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. ул.
„Партизански одреди“ бр. 143, Скопје.

Кон претпријатието пристапуваат новите основачи
Кирил Денковски, Зоран Михајловски, Војо Србинов-
ски и Марика Пауновска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.
2533/96. (7785)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението
Срег. бр. 1722/96, на регистарска влошка бр. 1-56619-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це на Претпријатието за услуги и промет „БРЕЈК“
д.о.о. ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, Скопје.

Се брише Милка Трипковиќ, директор, а се запи-
шува во внатрешен и надворешен промет Ристо Русев-
ски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.
1722/96. (7786)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението
Срег. бр. 2549/96, на регистарска влошка бр. 1-15395-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач дејност и директор на Приват-
ното претпријатие „МЛЕКАРНИЦА ЗЕЛЕНИКОВО-
ЦАНКО“ д.о.о. увоз-извоз с. Станица, Зелениково,
Скопје.

Пристапува основачот Трајан Стојановски, а иста-
пува Степаноски Благоја.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со:
013041, 013042, 013050, 070129, 070226, 070229, 110302,
110303, 110304, 110905.

Се брише Степаноски Благоја, се запишува Трајан
Стојановски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.
2549/96. (7787)

Окружниот стопански суд – Скопје, со решението
Срег. бр. 1295/96, на регистарска влошка бр. 1-22098-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Новинското из-
давачко, трговско претпријатие „ХОСФОТОКОМП-
ЈУТЕР“ ц.о. увоз-извоз ул. „Шарпланинска“ бр. 36,
Скопје.

Во претпријатието пристапува како соосновач Аба-
зи Газменд.

Се менува називот на претпријатието од: Трговско
претпријатие „ХОСФОТОКОМПЈУТЕР“ ц.о. увоз-из-
воз Скопје во: Новинско Издавачко, трговско прет-

пријатие „ХОСФОТОКОМПЈУТЕР“ ц.о. увоз-извоз
Скопје.

Се менува седиштето на претпријатието од ул.
„Трајко Китанчев“ бр. 1, ул. „Шарпланинска“ бр. 36,
Скопје.

Се брише од застапник Абази Африм – застапник
без ограничување.

Се запишува Абази Газменд – директор без ограни-
чување.

Абази Газменд – директор без ограничување.

Лице овластено за застапување во надворешно
трговскиот промет Абази Газменд – директор без
ограничување.

Од Окружниот стопански суд – Скопје, Срег. бр.
1295/96. (7788)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението
Срег. бр. 2827/96, на регистарска влошка бр. 1-4599-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице
овластено за застапување на Претпријатието за заста-
пување, производство и промет „СИНТЕТИК ПРО-
МЕТ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Козара“ бр. 68/1/19,
Скопје.

Се брише Душан Дончев, директор со неограниче-
ни овластувања.

Се запишува: Ани Дончева, директор со неограни-
чени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.
2827/96. (7789)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението
Срег. бр. 1197/96 на регистарска влошка бр. 1-68155-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на
Приватната здравствена организација-Ординација по
општа стоматологија „Д-Р Лилјана Глигор Бабамова“
ТП бул. „Партизански одреди“ бр. 80/2-2, Скопје.

Дејности: 13014, 130140, стоматолошка здравствена
заштита.

Во правниот промет со трети лица одговара со це-
лиот свој имот.

Лице овластено за застапување е д-р Лилјана Баба-
мова.

Претпријатието е основано со сопствени средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр.
1197/96. (7815)

Основниот суд Скопје – Скопје, со решението
Срег. бр. 1956/96, на регистарска влошка бр.1-68144-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на
Трговското друштво за трговија и услуги „ШЕНОН
КЕТИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Бутелска“ бр. 62,
Скопје.

Содружници: Кети Пусичевска и Кристофер Џејмс
Доерти.

Дејности: 050301, 050302, 060501, 060502, 060503,
011262, 012830, 013400, 013500, 070111, 070112, 070113,
070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126,
070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150,
070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 070221, 070223,
070222, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230,
070240, 070250, 070260, 080111, 080114, 080119, 080121,
080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121,
090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133,
090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179,
090181, 090182, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209,
110109, 110301, 110302, 110304, 110309, 110620, 110901,
110902, 110905, 110909, 070310, 070320, меѓународен
транспорт на стоки, лица и шпедиција, малограничен
промет со Бугарија, Србија, Албанија, Грција, СР Ју-
гославија, реекспорт, посредување и застапување во
надворешно трговскиот промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Кети Пусичевска, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1956/96. (7816)

Основниот суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2045/96 на регистарска влошка бр. 1-62800-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија и производство, „ЕХТРА ЛУХ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Питу Гули“ бр. 70, Скопје.

Се брише досегашниот застапник во внатрешен и надворешен промет Деваја Шенол, директор со неограничени овластувања, а се запишува Снежана Ладева, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 2045/96. (7817)

Основниот суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1762/96, на регистарска влошка бр. 1-68120-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење на работи во надворешно трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија, угостителство и услуги на големо и мало „КИВАГО“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Крсто Асенов“ бр. 22/2-1, Скопје.

Основач: Убавка Ѓурчиноска од Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110303, 110304, 110309, 070310, 070320, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Од Основниот суд во Скопје, Срег. бр. 1762/96. (7818)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2382/96, на регистарска влошка бр. 1-68147-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на Угостителскиот дуќан сендвичара „ПОПАЈ“ ул. „Партизански одреди“ бр. 37, 1/28, Скопје.

Основач: Лазаревска Стефан Светлана.

Дејности: 080190, припремање и служење ладни сендвичи, палачинки и пирожки, служење безалкохолни пијалоци и пиво.

За обврските одговара со целиот свој имот.

Се запишува Светлана Стефан Лазаревска, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2382/96. (7819)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2447/96, на регистарска влошка бр. 1-53726-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирмата, проширување на дејност на Претпријатието за производство и промет „МИКАДО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Павле Шатев“ бр. 20-а, Скопје.

Се менува називот на фирмата и во иднина ќе гласи: Претпријатието за производство и промет „МИКАДО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Павле Шатев“ бр. 20-а, Скопје.

Дејности: 090150, 090160, 110109, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски лица, компензациони работи со странство, вршење на работи за привремен увоз и извоз на стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2447/96. (7820)

Основниот стопански суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1279/96 на регистарска влошка бр. 1-68148-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост како д.о.о. Претпријатието за проектирање, градежништво и инженеринг „ФИМ“ ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 29/1-4, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 17.06.1996 год. а основач е Талески Горан од Скопје.

Дејности: 040002, 040003, 050100, 050201, 050202, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 0701140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 100101, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110620, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, консигнациона продажба на стоки.

Неограничени овластувања целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Талески Горан директор на претпријатието без ограничување.

Од Основниот стопански суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1279/96. (7797)

Основниот суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 2280/96, на регистарска влошка бр. 1-67814-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за превоз, услуги и трговија на големо и мало „ЛАСЕР-96“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Шидска“ бр. 24 лок. бр. 1 вл. 3 згр. А-5, Скопје.

Во внатрешен трговски промет се проширува следната дејност: 120350, радио и телевизија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2280/96. (7798)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2577/96 на регистарска влошка бр. 1-16832-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на Претпријатието за трговија на мало и големо и увоз-извоз „ЧУК КОМЕРЦ“ ц.о. с. Дебреше Гостивар.

Се врши промена на име на фирмата и во иднина ќе гласи: Претпријатието за транспорт, трговија и услуги на мало и големо увоз-извоз „ЧУК КОМЕРЦ“ ц.о. с. Дебреше, Гостивар.

Од Основниот Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2577/96. (7799)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2213/96, на регистарска влошка бр. 1-59492-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Транспортното трговско служно претпријатието „ДЕСПИНА-КОМЕРЦ 95“ увоз-извоз ц.о. ул. „Илинденска“ бр. 4, с. Росоман.

Од претпријатието како основач истапува Лазов Марјанчо од с. Росоман.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2213/96. (7800)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 2313/96, на регистарска влошка бр. 1-44358-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-

це за застапување на Претпријатието за трговија, угостителство и туризам „АНДРИАТИК“ д.о.о. експорт-импорт ул. „29 Ноември“ бр. 66, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Мисовски Никола вд директор без ограничување, се запишува нов застапник Димовски Нове директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд – Скопје, Срег. бр. 2313/96. (7801)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2335/96, на регистарска влошка бр. 1-8622-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на основното училиште „ЈЕХОНА“ с. Добридол – Гостивар.

Во внатрешен промет се запишува нов застапник Резак Јакупи, директор, а се брише Фехми Кезами, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2335/96. (7802)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2418/96 на регистарска влошка бр. 1-32527-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма, промената на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало, производство, увоз-извоз „МЕК И МАЕР“ ц.о. ул. „Виничка“ бр. 62, Скопје.

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија на големо и мало, производство увоз-извоз „КОМЕРЦ ЈУКСЕЛ“ ц.о. ул. „Виничка“ бр. 62, Скопје.

На 4.09.1996 год. во претпријатието пристапила Клаудија Малдини, а на истиот ден истапила Меммиш Михрем.

Се разрешува од функција директор Франко Малдини, а се именува Клаудија Малдини, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2418/96. (7774)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2697/96, на регистарска влошка бр.1-44505-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, правен облик, основач и проширувањето на дејноста на Производно услужното и трговско претпријатие „СИЛИНГ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Демир Трајко“ бр. 326, Скопје.

Пристапува основачот Макревски Александар.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011231, 011232, 011291, 011799, 050301, 050302, 060501, 110109, 110402, 110404, 050100, 110303.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2697/96. (7775)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2209/96 на регистарска влошка бр. 1-50219-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет со стоки и услуги во внатрешен и надворешен трговски промет и изведување на сервисерски услуги „ИТС-Д“ ц.о. ул. „Бернард Расел“ бр. 27, Скопје.

Се брише Доца Јовчевска, се запишува Дејан Јовчевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2209/96. (7776)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1897/96, на регистарска влошка бр.1-9204-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за туризам, превоз и трговија „ТЕАБО“ увоз-извоз д.о.о. Бизнис Центар- Порта Буњаковец – А-2/4, просторија бр. 6, Скопје.

Се брише Билјана Куковска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Ален Трпески, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1897/96. (7777)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2578/96, на регистарска влошка бр. 1-57851-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и директор на Претпријатието за угостителство, трговија на големо и мало „ОАЗА-М“ д.о.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 16/4 с. Долно Лисиче, Скопје.

Истапува основачот Љупчо Величков, а пристапува Костовска Бранкица.

Се брише Љупчо Величков, се запишува Костовска Бранкица.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2578/96. (7778)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1526/96, на регистарска влошка бр. 1-68130-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватна сопственост и запишување надворешно-трговски промет на Производно-трговското и услужно претпријатие „БАЈРАМИ-ИНЖЕНЕРИНГ-ГМБХ“ д.о.о. експорт-импорт с. Форино, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.06.1996 год. а основач е Бајрами Браим, с. Форино, Гостивар.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 110909, 110309, 110903, 080121, 080190, 080201, 080202, 050301, 050302, 060501, 060502, 090123, 090171, 013121, 012421, 011949, 012322, 050100, 050209, 110404, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Бајрами Хамит, директор на претпријатието без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1526/96. (7779)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2395/96, на регистарска влошка бр. 1-46579-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИНА-СИС-КОМ“ д.о.о. ул. „Никола Паранунов“ бр. 35/3, Скопје.

Се брише Лилјана Настева Симициевска, се запишува Стефан Пои Дучев.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2395/96. (7780)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2565/96 на регистарска влошка бр. 1-61928-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма, промена на седиште и промена на основач, проширување на дејност во внатрешен и НТП на Претпријатието за производство, промет и услуги „МАРТИН МЕРМЕР ММ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 2/14, Скопје.

Во иднина називот и седиштето на претпријатието ќе гласи: Претпријатие за производство, трговија, промет и услуги „МАРТИН МЕРМЕР ММ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Јужноморавски бригади“ бр. 2/14, Скопје.

Како основач на претпријатието истапува Ристовска Живка, а пристапува Славица Мартиновска.

Дејноста во внатрешниот трговски промет се проширува со: 012001, 012002, 012142, 012201, 012321, 012322, 013500, 030003, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 120311, 120312, посредување и застапување во промет на стоки и услуги за страни лица, фирми, работи на увоз и извоз на стоки и услуги во малограничен промет, консигнациони складишта и сервисно работење за страни фирми, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и патници во меѓународен патен сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички услуги, комисиона продажба.

Се брише Живка Христовска в.д. директор без ограничување, а се запишува Ванчо Мартиновски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2565/96. (8207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2628/96 на регистарска влошка бр. 1-55363-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за угостителство, трговија и услуги „СФ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Горѓи Димитров“ бр. 48/2-5, Скопје.

Од претпријатието како основач истапува Оливера Вчкова од Скопје, а пристапува Даниел Вчков од Скопје од 24.09.1996 год.

Се брише досегашниот директор Оливера Вчкова, а се запишува Даниел Вчков, директор без ограничување.

Од Основниот и суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2628/96. (8208)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2978/96 на регистарска влошка бр. 1-68211-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец поединец на ТО – Драган Петар Милосовски „ОСКАР“ Скопје, ГТЦ Секција 2 локал 3, Скопје.

Основач: Драган Петар Милосовски од Скопје, ул. „Проход Пчински“ бр. 16, Скопје.

Дејности: 090123, 070129, 110109.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Драган Петар Милосовски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2978/96. (8209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2761/96 на регистарска влошка бр. 1-1652-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на фонд на Републичка самоуправа интересна заедница за патишта ц.о. ул. „Никола Вапцаров“ бб, Скопје.

Конституирање на фонд заради усогласување така да во иднина ќе гласи: Фонд за магистрални и регионални патишта ц.о. Скопје.

Да се брише досегашниот застапник Стевица Божиноска, а да се запише Стевица Божиноска, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2761/96. (8210)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2590/96 на регистарска влошка бр. 1-2427-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на Претпријатието за производство, преработка и трговија на големо и мало „ЈУГОГРАНИТ“ ц.о. експорт-импорт с. Желино, Тетово.

Како основач на претпријатието истапува Тајиб Муратовиќ од Тетово од 19.09.1996 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2590/96. (8211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2612/96 на регистарска влошка бр. 1-2543-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Претпријатието за промет на стоки и услуги „ИМЕХ“ п.о. ул. „Народен фронт“ бр. 19/15, Скопје.

Пристапува основачот Бежоски Златко.

Се брише Маџоски Дарко, а се запишува Бежоски Влатко.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2612/96. (8212)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1098/96 на регистарска влошка бр. 1-34667-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, пристапување на основач, проширување на дејност на Претпријатието за телекомуникациони системи „НИ-КОМ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 28, Скопје.

Во иднина фирмата ќе гласи: Претпријатие за телекомуникациони системи „ИНКОМ СИСТЕМИ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 28, Скопје.

На 15.05.1996 год. во претпријатието пристапил Душко Сапунџиев.

Дејности: 060501, 060502, 110309, 110909, застапување на страни фирми, комисиона и консигнациона продажба, меѓународен превоз на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Се брише Николов Александар, директор, а се запишува Николов Александар, директор со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1098/96. (8222)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2522/96 на регистарска влошка бр. 1-37336-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало со увоз-извоз, угостителство и консалтинг „КОРЕНИ 3“ п.о. ул. „8“ бр. 5, с. Кадино – Скопско.

Се разрешува Здравковски Саше, застапник, а се именува Спасев Стевчо, застапник.

Од Основниот и суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2522/96. (8223)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2506/96 на регистарска влошка бр. 1-51715-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за промет на големо и мало, занаетчишки услуги и меѓународен транспорт „ЈА-СМИН-ШПЕД“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Солунска“ бр. 3, Бит Пазар, Скопје.

Кон претпријатието пристапува основачот Смаил Мавриќ од Скопје, со одлука од 16.09.1996 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2506/96. (8224)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1090/96 на регистарска влошка бр. 1-401-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Акционерското друштво за графика, издателство и трговија „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ц.о. ул. „Осма ударна бригада“ бр. 35, Скопје.

Се врши промена на називот и во иднина ќе гласи: Печатница „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ а.д. Скопје.

Во внатрешен трговски промет се прошируваат следните дејности: 070260, 060503, 080121, 080122, 080123, 080129.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1090/96. (8225)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2573/96 на регистарска влошка бр. 1-29416-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачки влог, седиште и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ЗЛАТКО-ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „503“ бр. 42, н. Јурумлери, Скопје.

Истапува основачот Стојановски Ацо, а пристапува Даниела Ивановска.

Се брише Стојановски Ацо, а се запишува Даниела Ивановска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2573/96. (8226)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2333/96 на регистарска влошка бр. 1-50206-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, промената на седиште на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ИНТЕРШИК“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Хо Ши Мин“ бр. 240а, Скопје.

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „ИНТЕРШИК“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 50-2/8, Скопје.

На 4.09.1996 год. во претпријатието пристапила Пехмоллер Силвана, а на истиот ден истапила Левковска Каролина.

Се брише Левковска Каролина, директор, а се запишува Леловац Виолета.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2333/96. (8227)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2463/96 на регистарска влошка бр. 1-63378-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице за застапување во внатрешен и НТР и промена на основач на Претпријатието за посредување и сценско-музички дејности „КАМПАРИ“ ц.о. ул. „Палмиро Тољати“ 78а/1-2, Скопје.

Да се брише досегашниот застапник Јусуфи Исен, а да се запише Драган Атанасовски, директор со неограничени овластувања.

Од фирмата истапува лицето Јусуфи Исен како основач, а пристапуваат Драган Атанасовски и Билјана Ристоска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2463/96. (8228)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3054/96 на регистарска влошка бр. 1-3888-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, проширување на дејност на Претпријатието за професионално оспособување и вработување на инвалиди со производство, услуги, внатрешен промет, услуги, инжињеринг маркетинг, „ТЕХНОКООП“ д.о. ул. „Васил Главинов“ бр. 16, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Момчило Божиновски и Божиновска Виолета.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 130233.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3054/96. (8084)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2086/96 на регистарска влошка бр. 1-48837-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и основач на Трговското услужно претпријатие на големо и мало „ФРИШ ФОРТУНА“ д.о. увоз-извоз, ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 1, Скопје.

Трговското и услужно претпријатие на големо и мало „ФОРТУНА“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 1 го менува називот и во иднина ќе гласи: Услужно претпријатие „ФРИШ-ФОРТУНА 96“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 1, Скопје.

Основачот врши и промена на презимето: Се брише Алијовски Игор а се запишува Илијовски Игор, основач и директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2086/96. (8085)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3177/96 на регистарска влошка бр. 1-3341-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „ГРИНИ ПРОМЕТ“ п.о. извоз-увоз, с. Доброшане, Куманово.

Во надворешен промет се прошируваат дејностите: меѓународен друмски превоз на стоки и патници, соопраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, консигнациона продажба, реекспорт, посредување и меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3177/96. (8086)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2295/96 на регистарска влошка бр. 1-8701-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Производно-трговското претпријатие за трговија на големо и мало „ИНТЕРМОБИЛ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мирче Мацан“ бр. 26, Скопје.

Претпријатието врши промена на седиште, се брише седиштето на ул. „Горче Петров“ бр. 1, (Порта Влае Б1) – Скопје, а се запишува ул. „Мирче Мацан“ бр. 26, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2295/96. (8087)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6855/96 на регистарска влошка бр. 1-6185-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство и прометни дејности „ТЕРЦ-ТУРС“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Каљарска“ бр. 4-б, Скопје.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 011390, 012310, 013901.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6855/96. (8088)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2671/96 на регистарска влошка бр. 1-669-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Акционерското Друштво за занатски, услужни и трговски работи „29 НОЕМВРИ“ п.о. ул. „III-та Македонска бригада“ бб, Скопје.

Се запишува трансформација на Акционерско Друштво за занатски, услужни и трговски работи „29 НОЕМВРИ“ п.о. ул. „III-та Македонска бригада“ бб, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2671/96. (8089)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3052/96 на регистарска влошка бр. 1-35847-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, фирма, седиште, основач, проширување на дејноста и директор на Трговското претпријатие „Е.З КОМЕРЦ-3“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Нерврокопска“ бр. 15, Скопје.

Кон претпријатието пристапуваат Крстевски Владимир, Иванов Звонимир, Ивановска Јасмина.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011990, 012615, 012699, 110309.

Се брише Крстевски Владимир. Се запишува Иванова Јасмина, нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3052/96. (8090)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2869/96 на регистарска влошка бр. 1-40753-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и промена на основач на Производно-трговското услужно претпријатие „ИФ-ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз, бул. „Србија-1“ бр. 5, Скопје.

Досегашното седиште на Производно-трговското услужно претпријатие „ИФ-ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз, бул. „Србија-1“ бр. 5, Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Производно трговско услужно претпријатие „ИФ-ПРОМЕТ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Панче Неделковски“ бр. 75/1-5, Скопје.

На ден 4.10.1996 год. во претпријатието пристапил Агим Демири а на истиот ден истапил Глигор Василев.

Се брише Глигор Василев, директор, а се запишува Агим Демири, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2869/96. (8108)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2823/96 на регистарска влошка бр. 1-21708-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за промет и меѓународна шпедиција „ФЕРКОМ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Кавалска“ бр. 11, Скопје.

Се брише Киро Стојановски, директор без ограничување.

Се запишува Снежана Стојановска, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2823/96. (8109)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2609/96 на регистарска влошка бр. 1-791-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното училиште „НАИМ ФРАШЕРИ“ с. Неготино, Гостивар.

Се брише Мухамед Јусуфи, се запишува Несбедин Хусејни.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2609/96. (8110)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2499/96 на регистарска влошка бр. 1-32509-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма, на основач, на седиште на Производно-трговското претпријатие „АЛИЈА КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито-4“ бр 107 с. Сарај, Скопје.

Досегашното седиште и фирма на Претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ФАЛКОН“ д.о.о. ул. „Рудо“ бр. 63, Скопје во иднина се менува и ќе гласи: производно, трговско претпријатие „АЛИЈА КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Маршал Тито-4“ бр. 107, с. Сарај, Скопје.

На ден 12.09.1996 год. во претпријатието пристапил Исен Алија а на истиот ден истапил Иванов Горан.

Се брише Иванов Горан, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Абдулрезак Алија, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2499/96. (8111)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1453/96 на регистарска влошка бр. 1-2598-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие за промет на големо и мало „ИНЕКС-ЕКСПОРТ“ д.о.о. увоз-извоз, бул. „Јане Сандански“ бр. 94-4-9, Скопје.

Се брише Милановски Цветко, се запишува Муловска Славица како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1453/96. (8112)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2143/96 на регистарска влошка бр. 1-30994-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за консултативни и деловни услуги „СМЕЛ КОНСАЛТИНГ“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 67/II Галерија, локал бр. 7, Скопје.

Се брише Снежана Ладева, се запишува Стефчо Стојановски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2143/96. (8113)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1545/96 на регистарска влошка бр. 1-32630-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешно-трговски промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „БАРОН КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Миле Поп Јорданов“ 40/41, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 060501, 060502, 060503, 060601, 060201, 060202, 090121, 090133, 090139, 110109.

Дејноста во надворешен промет се проширува со: посредување и застапување во овластена на промет со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1545/96. (8101)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3096/96 на регистарска влошка бр. 1-41757-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, проширување на дејноста во внатрешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за трговија, услуги и производство „АКРО КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз, „Димо Хаци Димов“ бр. 15; Скопје.

Од претпријатието како основач истапува лицето Зоран Неделковски а пристапува лицето Драган Крстевски од Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 080121, 080129, 110303.

Се брише досегашниот директор Зоран Неделковски, а се запишува Драган Крстевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3096/96. (8102)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2855/96 на регистарска влошка бр. 1-58415-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Услужното трговско претпријатие „ИСМАНИ-ШИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Челопек, Тетово.

Пристапува основачот Исмани Сулеман.

Се запишува Исмани Сулеман, се брише Исмани Шефкет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2855/96. (8103)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2929/96 на регистарска влошка бр. 1-63610-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието во мепшовита сопственост за трговија и услуги „БИЉ-БАС“ д.о.о. бул. „Јане Сандански“ бр. 116/2-18, Скопје.

Истапува основачот Басим Мребут од Ирак, а пристапува Мох д Кхалед А. М. Камал.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2929/96. (8104)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2987/96 на регистарска влошка бр. 1-63125-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за градежништво, проектирање и инженеринг „КОМГРАД“ д.о.о. ул. „Париска Комуна“ бр. 14-1/3, Скопје.

Претпријатие за градежништво, проектирање и инженеринг „КОМГРАД“ д.о.о. ул. „4-ти Јули“ бр. 7, Кавадарци.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2987/96. (8105)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2798/96 на регистарска влошка бр. 1-68203-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на трговец-поединец „ТОР“ Христаки Александар Давитковски ТП ул. „9-ти Мај“ бр. 11, Скопје.

Подносител на пријавата е: Христаки Давитковски од Скопје, ул. „9-ти Мај“ бр. 11.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602.

Управител: Христаки Давитковски.

Во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет одговара со свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2798/96. (8106)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1717/96 на регистарска влошка бр. 1-29652-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Д М“ д.о. бул. „АСНОМ“ бр. 8/1-3, Скопје.

Досегашниот директор на претпријатието Драги Момировски, се разрешува од должност.

Досегашниот застапник во надворешно-трговскиот промет Драги Момировски, се разрешува од должност.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Љупчо Момировски, директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1717/96. (8107)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 2017/96, на регистарската влошка, бр. 1-48568-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен промет на Претпријатието за трговија, промет и услуги „ДЕ-ГО КОМПАНИ“ д.о.о. бул. „Партизански-одреди“ 129/23, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080190.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2017/96. (7948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2879/96 на регистарска влошка бр. 1-59022-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и

мало „ЕМИБАЈ 1“ д.о.о. експорт-импорт ул. 189 бр. 3/1, Скопје.

Се брише Мифтари Бекиќ, се запишува Мифтари Кемал.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2879/96. (8000)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2959/96, на регистарска влошка бр. 1-68229-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на фирма на трговец поединец на Милан Љубомир Бранголица „ВАЈТ ХАУС“ т.п. ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 40, Скопје.

Дејности: 080190, други угостителски услуги, ноќен бар.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во своето име и за своја сметка.

За превземените обврски во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Милан Бранголица – Управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2959/96. (8001)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2920/96 на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар основањето на фирма на трговец поединец Назим Наип Салиќ „НАЗИМ“ трговец поединец т.п. ул. „116“ бр. 11 с. Арачиново, Скопје.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Трговец поединец одговара лично за целиот имот.

Назим Салиќ – управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2920/96. (8002)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1361/96, на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар основањето во приватна компанија Компанијата за производство, трговија, угостителство и услуги „САБИКО“ експорт-импорт д.о. ул. „Браќа Рибар“ бр. 17, Куманово.

Дејности: 011920, 011941, 011949, 012310, 012322, 012323, 012421, 012429, 012622, 012623, 012624, 012820, 012830, 013021, 013022, 013050, 013121, 013122, 013500, 013909, 020140, 020201, 020202, 050100, 050301, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 012810, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 0709221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080121, 080122, 080123, 00129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090209, 110202, 110301, 110302, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 120350, 120363, 120410, 120420, 130160, надворешен трговски промет, 070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, слободни царински продавници, меѓународен транспорт со стоки и патници, слободни царински продавници, меѓународен транспорт со стоки и патници, работи на меѓународна шпедиција, работи на јавно складирање, комисиони работи, консигнациона продажба, застапување и посредување, реекспорт.

Компанијата во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка.

За обврските кон трети лица одговара со целокупниот имот на претпријатието.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Сашо Трајковски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1361/96. (8003)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 810/96, на регистарска влошка бр. 1-59381-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на Претпријатието за производство, промет и услуги „ЛОЦЕВУРА“ увоз-извоз ул. „Народен фронт“ бр. 23/1-5, Скопје.

Се брише Јовановиќ Цветанка, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Јовановиќ Миодраг.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 810/96. (8004)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3049/96, на регистарска влошка бр. 1-33032-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија, производство и услуги „ДИЈАМАНТ ЕКСПОРТ“ експорт-импорт ц.о. с. Добридол Гостивар.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011319, 011320, 011390, 050301, 050302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3049/96. (8005)

Од Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6134/94, на регистарска влошка бр. 1-50250-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаноста во приватна сопственост на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „БАБУН“ извоз-увоз ц.о. ул. „Нагоричанска“ бр. 22 с. Драчево, Скопје.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013; 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 11030, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 060503, 06060, 060601, 090212, 070310, 070320.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 4.5.1994 год. а основач е Бабунски Борис од Драчево.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства – целосно.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Бабунски Борис – директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6134/94. (8006)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чекови од тековна сметка бр 54056-04 и чековите од бр.3194572 до 3194575 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Никола Јовановски, Скопје. (5802)

Чекови од тековна сметка бр 80028/38 и чековите од бр.3550015 до 3550028 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Елизабета Шишарица, Скопје. (5803)

Чекови од тековна сметка бр 103611-59 и чековите од бр.2353055 до 2353060 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Златко Бадаровски, Скопје. (5804)

Решение уп. бр.11-5008 издадено од Секретаријатот за стопанство на име Димитрија Тноковски, Скопје.

Решение уп. бр.12-5921 издадено од Секретаријатот за стопанство на име Борче Ивановски, Скопје. (5806)

Пасош бр.011159/92 издаден од УВР Скопје на име Горан Георгиевски, ул. „Варшавска“ бр.3-2/2, Скопје. (5818)

Пасош бр.847773/96 издаден од УВР Кочани на име Миле Сергеев, ул. „Љупчо Сантов“ бр.72, Кочани. (5819)

Чекови од тековна сметка бр.96260-34 чековите од бр. 3545896 до 3545901 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лилајана Стојановска, Скопје. (5820)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Гулнас Сулејман, Скопје. (5821)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Марија Павлова, Скопје. (5822)

Работничка книшка издадена во Скопје на име Риста Стојковиќ, Скопје. (5823)

Решение бр.11-3044 издадено од Секретаријатот за стопанство Чаир - Скопје на име Шефки Саид, с.Арнакиа, Скопје. (5791)

Решение бр.11-2172 издадено од Секретаријатот за стопанство Чаир - Скопје на име Даниел Гроздановски, Скопје. (5792)

Пасош бр.206103/94 издаден од УВР Скопје на име Љубе Ристовски, ул. „Видое Смилевски“ бр.41/1-14, Скопје. (5789)

Чекови од тековна сметка бр.12201-26 и чековите од бр.3127086 до 3127098, од бр.2557098 до 2557104 и 3127100 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марица Андоновска, Скопје. (5790)

Пасош бр.085373 издаден од УВР Тетово на име Стојановски Жарко с.Брвеница, Тетово. (5831)

Пасош бр.04116311 на име Трајков Никола с.Киньево, Радовиш. (5832)

Пасош бр.88800/93 издаден од УВР Тетово на име Селатин Сејдија, с.Церово, Тетово. (5799)

Пасош бр.391733/94 издаден од УВР Скопје на име Мариана Николовска, ул. „Гемициска“ бр.91, Скопје. (5800)

Пасош бр.127979/93 издаден од УВР Скопје на име Зејнил Рамановски, с.Црн Врв, Скопје. (5801)

Пасош бр.526750 издаден од ОВР Струга на име Ахмети Фатмир, Струга. (5809)

Пасош бр.0165771 издаден од ОВР Гостивар на име Ебџи Хајрула с.Неготино, Гостивар. (5810)

Пасош бр.6646/92 издаден од УВР Скопје на име Велко Јаневски ул. „Пушкинова“ 55, Скопје. (5811)

Пасош бр.0150370 издаден од ОВР Кавадарци на име Костова Елизабета ул. „Цветан Димов“ бр.9/9, Кавадарци. (5812)

Пасош бр.0783329 на име Качалнику Сакип, Дебар. (5818)

Пасош бр.0560283 издаден од УВР Битола на име Мефаиловски Менан, ул. „Јордан Пиперката“ бр.3, Битола. (5818)

Пасош бр.0810613 издаден во Гевгелија на име Митанова Жаклина ул. „Кожуф“, Гевгелија. (5813)

Пасош бр.0240049 издаден од ОВР Крива Паланка на име Митовски Раде с.Градец, Крива Паланка. (5814)

Пасош бр.424698 на име Гаштеовски Марјан с.Стојмирово, Берово. (5815)

Пасош бр.403006 на име Садику Флурије, с.Чегране, Гостивар. (5816)

Пасош бр.561190/95 издаден од УВР Скопје на име Јовица Анчевски ул. „Анастас Митров“ бр.10, Скопје. (5817)

Пасош бр.547341 на име Адеми Аднан с. Ваксинце, Куманово. (5825)

Пасош бр.0710289 издаден од УВР Прилеп на име Ван - Николоски Игор ул. „Марксва“ бр.10/2, Прилеп. (5826)

Пасош на име Стојкоски Владо ул. „1-ви Мај“ бр.33, Охрид. (5827)

Пасош бр.317681 издаден од УВР Кочани на име Димитровски Зоранчо с.Мојанци, Кочани. (5828)

Пасош бр.461217 на име Рустан Сефери с.Беловиште, Гостивар. (5829)

Пасош бр.301303 на име Фаруки Рахит с.Дебреша, Гостивар. (5830)

Пасош бр. 813342/95 на име Ристо Пивковски објавен во Сл. весник на РМ бр. 60 од 04-11-1996 година се сторнира.

Пасош бр. 387218/94 издаден од УВР – Скопје на име Самет Бекировски, с. Патишка Река, Скопје. (5896)

Пасош бр. 0714915/96 издаден од УВР – Гевгелија на име Љупчо Димов, с. Гавато, Гевгелија. (5898)

Работна книшка издадена во Скопје на име Дејан Јаневски, Скопје. (5899)

Воена книшка издаден од Скопје на име Горан Јовиќ, Скопје. (5900)

Воена книшка издадена во Скопје на име Димитриос Коковјадис, Скопје. (5901)

Пасош бр, 146354/93 издаден од УВР – Тетово на име Демири Рушан, с. Ларце, Тетово. (5904)

Пасош бр. 737128/95 издаден од УВР – Тетово на име Емурли Рукије, с. М. Речица, Тетово. (5905)

Пасош бр. 423356/94 издаден од УВР – Куманово на име Виктор Трајковски, ул. Ужичка бр. 32, Куманово.

Работна книшка издадена од Скопје на име Зејнула Весели, с. Никиштани, Скопје. (5907)

Свидетелство за 8 одд. издадено од О.У. „Јане Сандански“ Скопје на име Велко Цветановски, Скопје.

Контролниот картон за јавување се огласува за неважен. Издаден од Завод за вработување – Скопје на име Арије Рука, Скопје. (5910)

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за вршење занатски работи „Лабин Инженеринг“, Скопје.

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Службен весник на Република Македонија бр. 38/93), а во врска со Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште (Службен весник на Република Македонија бр. 19/96) Земјоделската задруга „СЛОГА“ с.- Бориево-Струмица објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Бориево - Струмица, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон задругата во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на Огласот.

2. Седиште на 33 „СЛОГА“ Бориево е во с. Бориево - Струмица.

3. Земјиштето не е предмет на проценката на трансформацијата.

4. Пријавувањето на побарувањето се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, со Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за заштита на правата на поранешните

сопственици и нивните правни наследници во постапка за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија бр. 3/94) кој истовремено се доставува до Агенцијата на Република Македонија во Скопје, ул. „Илинденска“ бб и до Земјоделската задруга „СЛОГА“ с. Бориево Струмица.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Првена Свезда“ Завод за испитување и примена ДОО-Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 19.09.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ б.б. Штип во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Сигурносни појаси“ с. Белчишта, Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 19.04.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Белчишта - Охрид, во време од 08 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Првена звезда“ АД „Винал“ АД „Звезда-комерц“ – ДОО – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 30.07.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Страшо Пинџур“ бр, 2 во време од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Црвена Свезда“ АД „Винал“ ДОО – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 1.11.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претварање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ 66 во време од 13 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Машинопромет“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 9.05.1996 година, донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прашка“ 23 во време од 08 до 14 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ДОО „ВИНАЛ“ ШТИП ОБЈАВУВА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Предмет на продажба на овој повик се 6.826 акции со вкупна вредност 682.566 ДЕМ.

Вредноста на една акција изнесува 100 ДЕМ.

2. Право на купување на акции со попуст имаат:

– работниците кои во ДОО „Винал“ Штип непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација,

– лицата чии работен однос престанал во ДОО „Винал“ Штип, а кои во него работеле непрекинато 2 години,

– пензионирани работници кои во ДОО „Винал“ Штип непрекинато работеле најмалку 2 години.

Правото на купување на акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

3. Вработените и други лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 30% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

4. Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови.

Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се дели подеднакво на сите лица што ќе запишат акции.

5. Плаќањето на акциите со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години со грејс период од 2 години сметано од денот на продажбата.

6. Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши врз основа на посебно решение издадено од страна на ДОО „Винал“ Штип по претходно поднесена писмена изјава од купувачот во која покрај податоците за купувачот ќе го назначи износот на акциите кој што има намера да ги купи.

7. Купувачите на акции со попуст имаат права потврдени со закон.

8. Рокот за запишување на акциите со попуст изнесува 30 дена од денот на објавувањето на повикот.

9. Поблиски информации во врска со продажбата на акции со попуст можат да се добијат секој работен ден во Управата на ДОО „Винал“ Штип ул. „Железничка“ број 39.

СОДРЖИНА

	Страна
1164. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Романија со седиште во Букурешт	3193
1165. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Украина со седиште во Киев	3193
1166. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Босна и Херцеговина со седиште во Сараево	3193
1167. Одлука за определување на претседател и членови на Меѓуресорската државна комисија за борба против недоволното производство, трговија и злоупотреба на дрога	3193
1168. Одлука за определување на услови за градба на бензинска пумпа со придружни објекти покрај Магистралниот пат М-1, делница Скопје – Куманово , стационажа на км. 1002+673 – лево, на подрачјето на општината „Гази Баба“ – Скопје	3194
1169. Одлука за определување на услови за градба на погон за производство на свеќи во функција на Македонската православна црква – Епархија Повардарска, на подрачјето на општината Велес	3194
1170. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на стоки во 1996 година	3194
1171. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3195
1172. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3195
1173. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3195
1174. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3196
1175. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за знаците за тревожење	3196
Исправка на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3197